

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје**

Бр	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	ОПЈН	Подставка	Очекуван почеток на постапка (месец)	Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари)	Вид на постапка
<b>I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки</b>						
<b>I.1. Материјално-технички средства и опрема</b>						
1	Материјал за одржување на водоводна инсталација, ел.инсталација, браварски, столарски и молерофарбарски материјал	31681410-0 Електрични материјали 44115200-1 Материјали за водовод и греење 44192000-2 Други разновидни градежни материјали	424210	јули	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Медицински гасови и пропан-бутан	24111500-0 Медицински гасови	423590	мај	8.000.000,00	Отворена постапка
3	Мазут за ложење	09130000-9 Нафта и нејзини дестилати	421240	јуни	2.050.000,00	Отворена постапка
4	Други материјали за греење (природен гас)	09123000-7 Природен гас	421290	октомври	34.780.000,00	Отворена постапка
5	Електрична енергија	09310000-5 Електрична енергија	421110	октомври	21.670.000,00	Отворена постапка
6	Гориво, моторни мсла, мазива, антифриз и др.течности за возила	09100000-0 Горива 09211100-2 Моторни масла	421410	јули	1.100.000,00	Барање со прибирање понуди
7	Опрема за греење и климатизација, филтри и сл.	39715200-9 Опрема за греење 42500000-1 Опрема за ладење и вентилација 42510000-4 Единици за размена на топлина, опрема за климатизација и ладење, и машинерија за филтрирање	480160	март	1.800.000,00	Отворена постапка
8	Медицински апарати и опрема	33100000-1 Медицинска опрема 33169000-2 Хирушки инструменти	480120	февруари	10.300.000,00	Отворена постапка
9	Друга опрема (пример: уреди за дојава и ПП заштита, индустриски вентилатори за ладење на трафостаница, вентилатори за извлекување на влага и миризба од болничка кујна и слично)	44480000-8 Разновидна ПП опрема 42912350-0 Опрема за станица за филтрирање 42531000-7 Делови за опрема за ладење 42520000-7 Опрема за вентилација	480190	април	2.600.000,00	Отворена постапка
10	Агрегат за струја од 350 КВА за надворешна монтажа	14212200-2 Агрегати	480190	март	3.000.000,00	Отворена постапка
11	Кујнска опрема и опрема за перална	39221000-7 Опрема за кујни 39291000-8 Предмети за перални	480150	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
12	Автоматика за систем за технички компримиран воздух за перална, стерилизација и операциони сали	42123000-7 Компресори	480190	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
13	Расходи за репрензетација		426210	февруари	450.000,00	Барање со прибирање понуди
14	Болнички кревети	33192120-9 Болнички кревети	480120	февруари	16.000.000,00	Отворена постапка

15	Апарат со аргон плазма и АПЦ за гастро	33100000-1 Медицинска опрема	480120	април	2.500.000,00	Отворена постапка
16	ЕХО апарат за пулмологија	33100000-1 Медицинска опрема	480120	април	2.000.000,00	Отворена постапка
17	ЕКГ апарати	33100000-1 Медицинска опрема	480120	април	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
18	Апарати за мерење на притисок	33100000-1 Медицинска опрема	480120	април	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
<b>Вкупно за I.1.</b>					<b>111.850.000,00</b>	
<b>I.2. Интендантски материјални средства и канцелариска опрема</b>						
1	Ситен инвентар (алат, прибор и сл.)	44512000-2 Разновидни рачни алатки	423810	март	200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Резервни делови, батерии, сијалици специјални, потрошен алат, бургии и слично	34913000-0 Различни резервни делови	423830	март	50.000,00	Барање со прибирање понуди
3	Други материјали (рез.делови за боци за компримирани гасови, платно за постелнина, завеси, венецијанери и сл.)	34913000-0 Различни резервни делови	423990	февруари	600.000,00	Барање со прибирање понуди
4	Облека бела за медицински персонал и облека за технички персонал	33199000-1 Облека за медицински персонал	423310	август	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Обувки за медицински и технички персонал	18800000-7 Обувки	423320	август	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
6	Постелнина болничка	39512000-4 Постелнина	423330	април	3.000.000,00	Отворена постапка
7	Канцелариски мебел и опрема (ТВ, телефони, фрижидери, столчиња, маси, комоди, плакари, сталажи, метални гардеробери-шкафови и сл.)	39130000-2 Канцелариски мебел	483110	април	2.000.000,00	Отворена постапка
8	Хартија тоалетна и убрусна	33760000-5 Тоалетна хартија, марамчиња, пешкири за бришење раце и салфетки	423710	мај	2.000.000,00	Отворена постапка
9	Хартија во ролна за прекривање на кревет за преглед на пациенти	33770000-8 Хартија за санитарна употреба	423710	мај	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
10	Детергент за машинско миење на садови, плакнење, отстранување на бигор, сол за омекнување на вода и слично	39831200-8 Детергенти	423710	јануари	500.000,00	Барање со прибирање понуди
11	Вреќи за комунален и медицински отпад	19640000-4 Политенски отпадоци и вреќи и торби за отпад	423710	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
12	Канти за медицински отпад	34928480-6 Контејнери и канти за ѓубре и отпад	423710	јуни	800.000,00	Барање со прибирање понуди
13	Средства за одржување на хигиена (концентрати, сјај, течен сапун, крпи, сунѓери, џогери и друго)	39830000-9 Производи за чистење 39831600-2 Средства за чистење на тоалети 39813000-4 Пасти и прашоци за чистење	423710	март	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди

14	Сол нејодирана - индустриска за котлара	15872400-5 Сол Камена сол	14410000-8	423710	август	300.000,00	Барање со прибирање понуди
15	Детергент за машинско миење на алишта со омекнувач и варакина, средство за отстранување на бигор и слично	39831200-8 Детергенти		423710	јануари	900.000,00	Барање со прибирање понуди
16	Фолии и кеси за пакување на храна и ракавици - најлонски и памучни	33198000-4 Хартиени производи за болничка употреба		423710	јануари	300.000,00	Барање со прибирање понуди
<b>Вкупно за I.2.</b>						<b>16.050.000,00</b>	
<b>I.3. Информатички средства и канцелариски материјали</b>							
1	Тонери за печатари и апарати за фотокопирање	30125110-5 Тонер за ласерски печатачи/факс машини 30125120-8 Тонер за фотокопири		423110	февруари	100.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Хартија за фотокопирање и за печатари, за фискални каси, ЕКГ и ЕХО апарати, стерилизатори и други мед. и немедицински апарати	30197643-5 Хартија за фотокопирање		423110	август	2.000.000,00	Отворена постапка
3	Канцелариски потрошен материјал	30192000-1 Канцелариски материјали		423110	август	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
4	Изработка на печати и факсимили	35121500-3 Печати		423110	октомври	200.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Информатичка опрема и опрема за видео надзор, УПС уреди, уреди за ПП дојава, рампи и електрични врати со магнетни читачи, евиденција на пристап и контрола на движење на вработени и сл.	30200000-1 Компјутерска опрема и материјал 32323300-6 Видео опрема		480140	март	6.000.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за I.3.</b>						<b>9.500.000,00</b>	
<b>I.4. Прехранбени производи</b>							
1	Прехранбени производи и пијалаци	15000000-8 Прехранбени производи, пијалаци, тутун и сродни производи 15511000-3 Млеко 15811100-7 Леб 15110000-2 Месо 03220000-9 Зеленчуци, овошја и јаткасто овошје		423410	октомври	23.000.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за I.4.</b>						<b>23.000.000,00</b>	
<b>I.5. Медицинска опрема и санитарски материјални средства</b>							
1	Лекови (Ампуларна терапија и лекови за хемодијализа)	33680000-0 Фармацевтски производи		423510	јануари	48.900.000,00	Отворена постапка
2	Лекови	33680000-0 Фармацевтски производи		423510	март	15.000.000,00	Отворена постапка
3	Лекови - Инф. раствори	33680000-0 Фармацевтски производи		423510	март	11.000.000,00	Отворена постапка
4	Импланти - Ендопротези за колк, колено и рамо	33183100-7 Ортопедски импланти		423540	мај	20.000.000,00	Отворена постапка
5	Импланти - Остеосинтетски потрошен материјал за травматологија	33183100-7 Ортопедски импланти		423540	декември	15.000.000,00	Отворена постапка
6	Импланти - Лигаментопластика, остеосинтетски потрошен материјал за интервенции на колено, рамо и скочен зглоб	33141700-7 Ортопедски материјали 33183100-7 Ортопедски импланти		423540	мај	7.000.000,00	Отворена постапка

7	Интраокуларни леќи за фако процедури (за 1600 операции)	33184100-4 Хирушки импланти	423540	јануари	5.600.000,00	Отворена постапка
8	Импланти - Хирушки мрежи	33184100-4 Хирушки импланти	423540	јуни	4.265.000,00	Отворена постапка
9	Импланти - Стентови за интервентна кардиологија	33184100-4 Хирушки импланти	423540	април	11.000.000,00	Отворена постапка
10	Импланти - Стентови за интервентна радиологија	33184100-4 Хирушки импланти	423540	април	4.000.000,00	Отворена постапка
11	Медицински средства - Потрошен материјал за ФАКО процедури	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	9.600.000,00	Отворена постапка
12	Медицински средства - Општ потрошен материјал 1 медицински прибор,(игли шприцови), материјали од гума и пластика (сонди, дренажи, катетери, тубуси, хируршки ракавици, ракавици и др.)	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	12.600.000,00	Отворена постапка
13	Медицински средства - Општ потрошен материјал 2 Завоен материјал (завоји, сетови за потребите на хируршките одделенија, антидекубитални лепенки)	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	7.900.000,00	Отворена постапка
14	Медицински средства - Општ потрошен материјал 3 Материјали за стерилизација (фолии, хартии, индикатори и др.) ЕКГ хартија, други материјали	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	2.210.000,00	Отворена постапка
15	Медицински средства - Општ потрошен материјал		423550	април	23.000.000,00	Отворена постапка
16	Медицински средства - Потрошен материјал за неврохирургија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	900.000,00	Отворена постапка
17	Медицински средства - Интервентна кардиологија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јуни	14.000.000,00	Отворена постапка
18	Медицински средства - Интервентна радиологија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јуни	8.000.000,00	Отворена постапка
19	Медицински средства - Хируршки конци	33141125-2 Материјали за хируршки игли за шиене 33141121-4 Хируршки игли	423550	ноември	7.000.000,00	Отворена постапка
20	Потрошен мед. материјал за ЕРЦП метода	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	мај	1.500.000,00	Отворена постапка
21	Медицински средства - Инструменти, клипсери, степлери, троакари	33196000-0 Медицински помагала	423550	јануари	19.000.000,00	Отворена постапка
22	Медицински средства средства за дезинфекција	24455000-8 Дезинфициенси	423550	март	5.000.000,00	Отворена постапка
23	Медицински средства затворен систем за земање на крв	33620000-2 Медицински производи за крв, крвни органи и кардиоваскуларниот систем	4235902	февруари	3.500.000,00	Отворена постапка
24	Медицински средства - Дијализери и друг потрошен материјал за хемодијализа	33181520-3 Потрошни материјали за дијализа	4235901	април	13.500.000,00	Отворена постапка
25	Медицински средства - Хемикалии, реагенси и потрошен лабораториски материјал	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	март	6.000.000,00	Отворена постапка
26	Медицински средства - Алергени	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јули	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди

27	Реагенси за Имулајт	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	октомври	12.000.000,00	Отворена постапка
28	Реагенси за Архитект ОТМ	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јануари	5.160.000,00	Отворена постапка
29	Реагенси за Архитект ЦКЛ	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јуни	2.000.000,00	Отворена постапка
30	Реагенси за Свинг (Диамед картици)	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	февруари	3.650.000,00	Отворена постапка
31	Реагенси за Пнеумослајд	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јануари	1.050.000,00	Барање со прибирање понуди
32	Реагенси за ГЕМ	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	мај	665.000,00	Барање со прибирање понуди
33	Реагенси за Exprecia, quick lyte	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	април	2.000.000,00	Отворена постапка
34	Реагенси за апарати во ЦКЛ (BCS, Advia Dimension, Centaur, BN Prospect, Atlas, Chronolog, RIDA, Medonic, Alifax)	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	април	35.000.000,00	Отворена постапка
35	Медицински средства - РТГ филмови	32354110-3 Рендгенски филм	4235903	август	5.000.000,00	Отворена постапка
36	Медицински средства - РТГ контрастни средства	33696800-3 Контрастни медиуми за рендгенологија	4235904	август	7.000.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за I.5.</b>					<b>350.000.000,00</b>	
<b>Вкупно за I.</b>					<b>510.400.000,00</b>	

## II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

### II.1. Услуги во врска со материјално-технички средства

1	Услуги за одржување на инсталација за гасови	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424210	април	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Сервисирање и одржување на термоенергетски блок	50531100-7 Услуги за поправка и одржување на котли	424210	јануари	5.800.000,00	Отворена постапка
3	Поправка и одржување на лифтовски постројки (Шиндлер, Давид Пајиќ, Пуарса, Дака лифт, Лифттех)	50750000-7 Услуги за одржување на лифтови	424210	февруари	5.000.000,00	Отворена постапка
4	Услуга за редовен инспекциски преглед на трите парни котли, трансформатори, издувни гасови, сигурносни вентили, мерни инструменти и уреди	50531100-7 Услуги за поправка и одржување на котли	424210	април	300.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Испитување и издавање на сертификат за исправност на лифтовски постројки	50750000-7 Услуги за одржување на лифтови	424210	април	200.000,00	Барање со прибирање понуди
6	ДДД во објектот	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424230	јануари	300.000,00	Барање со прибирање понуди
7	Испитување и сервисирање на ПП апарати и громобранска инсталација	50413200-5 Услуги за поправка и одржување на противпожарна опрема	424210	февруари	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
8	Сервисирање и одржување на електрични врати	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424210	август	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди

9	Услуга за отпушување на канализациона мрежа во и надвор од објектот со чистење на шахти, одводни канали, перење со вода со млаз на улици, тротоари, паркиралишта и сл.	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424210	април	500.000,00	Барање со прибирање понуди
10	Сервисирање и одржување на воздушни завеси	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424440	февруари	200.000,00	Барање со прибирање понуди
11	Сервисирање и одржување на компресори и вакуум пумпи, моторни косилки, тримери, водни пумпи, винкување на електромотори и др.	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424440	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
12	Сервисирање и одржување на агрегати	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
13	Сервис на транспортни траки за поделба на храна во кујна и транспортни траки кај машина за миење садови	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424440	јуни	600.000,00	Барање со прибирање понуди
14	Сервисирање и одржување на машини за чистење, гланцање и полирање на подови	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424440	септември	600.000,00	Барање со прибирање понуди
15	Металостругарски услуги	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	април	300.000,00	Барање со прибирање понуди
16	Услуга за испитување на РТГ апарати од јонизирачко зрачење, продолжување дозвола за работа со јонизирачко зрачење и систематски преглед на лица изложени на јонизирачко зрачење	90721600-3 Услуги поврзани со заштита од зрачење 38341200-9 Дозиметри за зрачење	424440	октомври	600.000,00	Барање со прибирање понуди
17	Услуга за мерења на електромагнетни зрачења согласно барањето од правилникот бр.40 од 25.02.2014 година (зрачења на уреди во физикална терапија, РТГ дијагностика, службени мобилни телефони и слично)	90721600-3 Услуги поврзани со заштита од зрачење	424440	март	400.000,00	Барање со прибирање понуди
18	Услуга за одржување и сервисирање на системи за ПП дојава, сигнализација за повик на сестра и домофони	50413200-5 Услуги за поправка и одржување на противпожарна опрема	424440	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
19	Поправка и сервис на моторни возила	50112000-3 Услуги за поправка и одржување на автомобили	424110	февруари	950.000,00	Барање со прибирање понуди
20	Услуги за замена на стакла на врати и прозорци	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	март	700.000,00	Барање со прибирање понуди
21	Услуги за одржување и изведба на водоводни и канализациони инсталации	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	април	2.000.000,00	Отворена постапка
22	Услуги за молерисување и фарбање	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	февруари	2.000.000,00	Отворена постапка
23	Услуги за изведба и поправка на армстронг и хантер даглас плафони	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
24	Услуги за изведба на ПВЦ подови	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	април	2.000.000,00	Отворена постапка
25	Услуги за санација на тоалети	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	март	3.000.000,00	Отворена постапка

26	Услуги за одржување на електрична инсталација на објектот	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	април	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
27	Услуги за санација и поправка на кровни конструкции	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	февруари	1.600.000,00	Отворена постапка
28	Услуги за санација на столарија	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	мај	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
29	Услуга за чистење на канали за климатизација и вентилација со замена на филтри	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	мај	2.000.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за II.1.</b>					<b>37.250.000,00</b>	
<b>II.2. Услуги за сервисирање на опрема во кујна, перална, разладни уреди и канцелариска опрема</b>						
1	Сервисирање на опрема и апарати во кујна	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	јули	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Сервисирање на разладни уреди (климатизери, клима комори и фрижидери)	50730000-1 Услуги за поправка и одржување на системи за разладување	424440	јули	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
3	Сервисирање на опрема и апарати во перална	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424440	јули	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
4	Поправка и тапазирање на канцелариски мебел и опрема	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424410	јуни	2.300.000,00	Отворена постапка
5	Сервисирање и одржување на системи за омекнување на вода, системи за вода на одд. за физикална медицина, системи за вода на одд. за хемодијализа, во централна стерилизација и котлара	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	февруари	3.000.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за II.2.</b>					<b>8.900.000,00</b>	
<b>II.3. Услуги во врска со информатички средства</b>						
1	Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	50312600-1 Одржување и поправка на опрема за информатичка технологија 72267000-4 Услуги за одржување и поправка на софтвер	424420	февруари/ јули	2.800.000,00	Отворена постапка
2	Сервисирање на опрема за видео надзор, читачи за евиденција на пристап на вработени во објектот и електрични рампи со читачи на магнетни картички	50343000-1 Услуги за поправка и одржување на видео опрема	424420	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
<b>Вкупно за II.3.</b>					<b>4.000.000,00</b>	
<b>II.4. Услуги во врска со медицинска опрема, санитарски материјални средства и здравствена заштита</b>						
1	Сервисирање и одржување на медицински апарати и опрема	50421000-2 Услуги за поправка и одржување на медицинска опрема	424440	март	44.700.000,00	отворена постапка
<b>Вкупно за II.4.</b>					<b>44.700.000,00</b>	
<b>II.5. Договорни услуги за копирање, печатење и издавање и осигурување</b>						
1	Услуга за изнајмување на уреди за печатење и принтање	79521000-2 Услуги за фотокопирање	425920	март	8.000.000,00	Отворена постапка
2	Осигурување на недвижности и права	66510000-8 Осигурителни услуги	425250	мај	1.800.000,00	Отворена постапка
3	Услуги за обезбедување на објектот	79710000-4 Услуги за безбедност	424220	февруари	7.100.000,00	Отворена постапка



4	Осигурување на моторни возила	66510000-8 Осигурителни услуги	425260	февруари	100.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Регистрација на моторни возила	66510000-8 Осигурителни услуги	421420	февруари	200.000,00	Барање со прибирање понуди
6	Други договорни услуги (авторска агенција, умрежување, принтање, печатење на папки за филмови и хартија за пакување на РТГ снимки и други печатени материјали и сл.)	79994000-8 Договорни административни услуги	425990	февруари/ јули	15.600.000,00	Отворена постапка
7	Услуга за отстранување на медицински отпад	90524400-0 Собирање, транспорт и депонирање на болнички отпад	421150	септември	4.000.000,00	Отворена постапка
8	Услуга за отстранување на комунален отпад	90524400-0 Собирање, транспорт и депонирање на болнички отпад	421190	август	1.650.000,00	Отворена постапка
9	Услуга за фиксна телефонија и интернет	72400000-4 Интернет услуги 64200000-8 Телекомуникациски услуги 64212000-5 Услуги на мобилна телефонија	421320	април	3.000.000,00	Отворена постапка
10	Услуги за такси превоз на пациенти	60130000-8 Специјализирани услуги за патен превоз на патници	421440	јули	2.000.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за II.5.</b>					<b>43.450.000,00</b>	
<b>Вкупно за II.</b>					<b>138.300.000,00</b>	
<b>III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи</b>						
1	Подготвување проекти на деловни објекти	71251000-2 Архитектурни услуги и услуги за надзор на објекти	481210	март/јули	1.500.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Реконструкција на деловни објекти	45113000-2 Изведување градежни работи	481230	март/јули	5.500.000,00	Отворена постапка
<b>Вкупно за III.</b>					<b>7.000.000,00</b>	
<b>Вкупно за I + II + III.</b>					<b>655.700.000,00</b>	

ИЗРАБОТИЛЕ: Дипл.маш.инж.Зоран Алексиќ  
Дипл.фарм.спец.Тања Миленкоска

**ДОГОВОРЕН ОРГАН**  
**ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА**  
**„8-ми СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ**  
**в.д.ДИРЕКТОР**  
**Доц. Д-р. Христијан Костов**